

Службен гласник

Број 17

02.06.2014 година

на Општина Кавадарци



СОДРЖИНА

АКТИ ОД ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ	

Врз основа на член 135 од Законот за градење (“Службен весник на РМ“бр.130/09,...42/14), овластениот градежен инспектор при Општина Кавадарци донсе:

РЕШЕНИЕ

(1) Се наредува, на 49мина непознати инвеститори, изградените лимени гаражи (помошна градба која е во функција на објект за домување) – броја 49 со димензии 3,0x5,0м., на КП 10689 КО Кавадарци, земјиште на РМ, помеѓу колективните станбени згради и индивидуалните станбени куќи на Булевар „Моша Пијаде“, Булевар „Никола Минчев“, („Едвард Кардељ“), Булевар „Македонија“ и Булевар „Цветан Димов“ урбан блок „Едвард Кардељ“ во Кавадарци, кои се изведени без решение за изведување на градби од член 73 од законот за градење, во рок од 10 дена по приемот на ова решение, секој својата гаража да ја отстрани.

(2) Се задолжуваат 49мината непознати инвеститори, веднаш а најдоцна во дадениот рок да ги отстранат градбите-гаражите, во спротивно ќе се спроведе административно извршување на 49-те гаражи, при што трошоците во постапката ќе се надоместат од извршениците во износ кој ќе се определи со донесување на посебен заклучок.

(3) Жалбата против ова решение не го одлага неговото извршување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Овластениот градежен инспектор при општина Кавадарци, постапувајќи по службена должност при вршење на инспекцискиот надзор, изврши увид на лице место на ден 09.05.2014год. и констатира со Записник бр.21-24 од 09.05.2014год, дека 49мина непознати инвеститори имаат изведено лимени гаражи (помошна градба која е во функција на објект за домување) – броја 49 со димензии 3,0x5,0м., на КП 10689 КО Кавадарци, земјиште на РМ, помеѓу колективните станбени згради и индивидуалните станбени куќи на Булевар „Моша Пијаде“, Булевар „Никола Минчев“ („Едвард Кардељ“), Булевар „Македонија“ и Булевар „Цветан Димов“ во Кавадарци. Изведените гаражи се без решение за изведување на градби од член 73 од Законот за градење.

Поради тоа се наредува 49-тегаражи да се отстранат и земјиштето да се врати во првобитна состојба во рок од 10дена од приемот на оваа решение.

Трошоците за отстранување на градбите ќе се утврдат во моментот на дејствието согласно реалните трошоци за отстранување.

Жалбата против ова решение не го одлага неговото извршување, согласно член 137 од Законот за градење (“Службен весник на РМ“бр.130/09,...42/14).

Врз основа на горе наведеното се одлучи како во диспозитивот на решението.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15дена од денот на приемот на решението до Државна комисијата за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, со доказ за платени административни такси согласно Законот за административни такси („Сл.Весник на РМ“бр.17/93..17/11

Жалбата се таксира со уплата на 200,00денари на

Трезорска сметка на НБРМ бр.100000000063095

Упл.с/ка 840-132-03182

Цел на дознака:Административни такси

Прих.шифра 722 315 00

Решено во општина Кавадарци, под број 21-24 на ден 12.05.2014година.

инспектор

Костовска

Овластен градежен

диа Лидија Чулева

Врз основа на член 223, 224 и 225 од Законот за општа управна постапка („Сл.весник на РМ“ број 38/05..110/08година), овластениот градежен инспектор при општина Кавадарци, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за дозвола на извршување

1. СЕ УТВРДУВА дека решението **бр.21-24** од 12.05.2014година донесено од страна на овластениот градежен инспектор за Општина Кавадарци е **ИЗВРШНО** и се допушта негово административно извршување.

2. СЕ НАЛАГА на 49мината непознати инвеститори, **ВЕДНАШ** по приемот на овој Заклучок секој од нив сам да ја **ОТСТРАНИ** својата лимента гаража со димензии 3,0x5,0м, изведена без решение за изведување од член 73 од закон за градење на КП бр.10689 КОКавадарци, земјиште на РМ помеѓу колективните станбени згради и индивидуалните станбени куќи на Булевар „Моша Пијаде“, Булевар „Никола Минчев“ („Едвард Кардел“), Булевар „Македонија“ и Булевар „Цветан Димов“ урбан блок „Едвард Кардел“ во Кавадарци, или го допушти неговото присилно административно извршување.

3. Доколку извршеникот не постапи по овој Заклучок, извршувањето ќе се спроведе по присилен пат за сметка на извршеникот.

4. Жалбата изјавена против овој Заклучок не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Овластениот градежен инспектор при општина Кавадарци со решение бр.21-24 од 12.05.2014 година, му наложи на непознати 49мина инвеститори во рок од 10 дена секој од нив сам да ја ОТСТРАНИ лимената гаражагаража со димензии 3,0x5,0м, изведена без решение за изведување од член 73 од закон за градење на КП бр.10689 КОКавадарци, земјиште на РМ помеѓу колективните станбени згради и индивидуалните станбени куќи на Булевар „Моша Пијаде“, Булевар „Никола Минчев“ („Едвард Кардел“), Булевар „Македонија“ и Булевар „Цветан Димов“ урбан блок „Едвард Кардел“ во Кавадарци.

Во конкретниот случај на изјавената жалба проти решението со кое се наредува отстранување на 49те лимени гаражи без решение за таков вид на објекти, а чие извршување се допушта со овој Заклучок, согласно член 137 од законот за градење („Сл.весник на РМ“бр.38/05...28/14) не го одлага извршувањето на решението.

Поради тоа во оваа управна работа првостепеното решение во смисла на одредбите на член 270 став 2 точка 3 од законот за општа управна постапка („Сл.весник на РМ“ бр.38/05..17/11) станува извршно со доставување на овој заклучок на странката на која се однесува решението.

Бидејќи решението станало извршно се одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:Против овој Заклучок може да се изјави жалба во рок од 15дена до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степенво, со доказ за платени административни такси согласно Законот за административни такси („Сл.Весник на РМ“бр.17/93..17/11).

Жалбата се таксира со уплата на 200,00денари на

Трезорска сметка на НБРМ бр.100000000063095

Упл.с/ка 840-132-03182

Цел на дознака:Административни такси

Прих.шифра 722 315 00

Овластен градежен инспектор
диа Лидија Чулева Костовска

Врз основа на член 135 од Законот за градење (“Службен весник на РМ“бр.130/09,...42/14), овластениот градежен инспектор при Општина Кавадарци донесе:

РЕШЕНИЕ

(1) Се наредува, на 2 непознати инвеститори, изведените лимени гаражи (помошна градба која е во функција на објект за домување) – **броја 2** со димензии 3,0x5,0м., на КП 10690 КО Кавадарци, земјиште на РМ, помеѓу колективните станбени згради и индивидуалните станбени куќи на Булевар „Моша Пијаде“, Булевар „Никола Минчев“, („Едвард Кардел“, Булевар „Македонија“ и Булевар „Цветан Димов“ урбан блок „Едвард Кардел“ во Кавадарци, кои се изведени без решение за изведување на градби од член 73 од законот за градење, во рок од 10 дена по приемот на ова решение, секој својата гаража да ја отстрани.

(2) Се задолжуваат 2 непознати инвеститори, веднаш а најдоцна во дадениот рок да ги отстранат градбите-гаражите, во спротивно ќе се спроведе административно извршување на 2-те гаражи, при што трошоците во постапката ќе се надоместат од извршениците во износ кој ќе се определи со донесување на посебен заклучок.

(3) Жалбата против ова решение не го одлага неговото извршување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Овластениот градежен инспектор при општина Кавадарци, постапувајќи по службена должност при вршење на инспекцискиот надзор, изврши увид на лице место на ден 09.05.2014год. и констатира со Записник бр.21-25 од 09.05.2014год, дека 2 непознати инвеститори имаат изведено лимени гаражи (помошна градба која е во функција на објект за домување) – **броја 2** со димензии 3,0x5,0м., на КП 10690 КО Кавадарци, земјиште на РМ, помеѓу колективните станбени згради и индивидуалните станбени куќи на Булевар „Моша Пијаде“, Булевар „Никола Минчев“ („Едвард Кардел“, Булевар „Македонија“ и Булевар „Цветан Димов“ во Кавадарци. Изведените гаражи се без решение за изведување на градби од член 73 од Законот за градење. Поради тоа се наредува 2-те гаражи да се отстранат и земјиштето да се врати во првобитна состојба во рок од 10дена од приемот на оваа решение.

Трошоците за отстранување на градбите ќе се утврдат во моментот на дејствието согласно реалните трошоци за отстранување.

Жалбата против ова решение не го одлага неговото извршување, согласно член 137 од Законот за градење (“Службен весник на РМ“бр.130/09,...42/14).

Врз основа на горе наведеното се одлучи како во диспозитивот на решението.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15дена од денот на приемот на решението до Државна комисијата за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, со доказ за платени административни такси согласно Законот за административни такси („Сл.Весник на РМ“бр.17/93..17/11

Жалбата се таксира со уплата на 200,00денари на

Трезорска сметка на НБРМ бр.100000000063095

Упл.с/ка 840-132-03182

Цел на дознака:Административни такси

Прих.шифра 722 315 00

Решено во општина Кавадарци, под број 21-25 на ден 12.05.2014година.

Овластен градежен

инспектор

диа Лидија Чулева

Костовска

Врз основа на член 223, 224 и 225 од Законот за општа управна постапка („Сл.весник на РМ“ број 38/05..110/08година), овластениот градежен инспектор при општина Кавадарци, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за дозвола на извршување

1. СЕ УТВРДУВА дека решението **бр.21-25** од 12.05.2014година донесено од страна на овластениот градежен инспектор за Општина Кавадарци е **ИЗВРШНО** и се допушта негово административно извршување.

2. СЕ НАЛАГА на 2 непознати инвеститори, **ВЕДНАШ** по приемот на овој Заклучок секој од нив сам да ја **ОТСТРАНИ** својата лимента гаража со димензии 3,0x5,0м, изведена без решение за изведување од член 73 од закон за градење на КП бр.10690 КО Кавадарци, земјиште на РМ помеѓу колективните станбени згради и индивидуалните станбени куќи на Булевар „Моша Пијаде“, Булевар „Никола Минчев“ („Едвард Кардел“), Булевар „Македонија“ и Булевар „Цветан Димов“ урбан блок „Едвард Кардел“ во Кавадарци, или го допушти неговото присилно административно извршување.

3. Доколку извршеникот не постапи по овој Заклучок, извршувањето ќе се спроведе по присилен пат за сметка на извршеникот.

4. Жалбата изјавена против овој Заклучок не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Овластениот градежен инспектор при општина Кавадарци со решение бр.21-25 од 12.05.2014 година, му наложи на непознати 2 инвеститори во рок од 10 дена секој од нив сам да ја ОТСТРАНИ лимената гаражагаража со димензии 3,0x5,0м, изведена без решение за изведување од член 73 од закон за градење на КП бр.10690 КОКавадарци, земјиште на РМ помеѓу колективните станбени згради и индивидуалните станбени куќи на Булевар „Моша Пијаде“, Булевар „Никола Минчев“ („Едвард Кардел“), Булевар „Македонија“ и Булевар „Цветан Димов“ урбан блок „Едвард Кардел“ во Кавадарци.

Во конкретниот случај на изјавената жалба проти решението со кое се наредува отстранување на 2 лимени гаражи без решение за таков вид на објекти, а чие извршување се допушта со овој Заклучок, согласно член 137 од законот за градење („Сл.весник на РМ“ бр.38/05...28/14) не го одлага извршувањето на решението.

Поради тоа во оваа управна работа првостепеното решение во смисла на одредбите на член 270 став 2 точка 3 од законот за општа управна постапка („Сл.весник на РМ“ бр.38/05..17/11) станува извршно со доставување на овој заклучок на странката на која се однесува решението.

Бидејќи решението станало извршно се одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против овој Заклучок може да се изјави жалба во рок од 15 дена до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степенво, со доказ за платени административни такси согласно Законот за административни такси („Сл.Весник на РМ“ бр.17/93..17/11).

Жалбата се таксира со уплата на 200,00 денари на

Трезорска сметка на НБРМ бр.100000000063095

Упл.с/ка 840-132-03182

Цел на дознака: Административни такси

Прих.шифра 722 315 00

Овластен градежен инспектор
диа Лидија Чулева Костовска

До: непознат инвеститор
Објект бр.
ИПбр.21-24

ЈАВНА ОБЈАВА

Согласно член 142 од закон за градење („Сл.Весник на РМ“бр.130/09...42/14), постапката за извршување на Решението бр.21-24 од 12.05.2014година донесено од овластениот градежен инспектор при Општина Кавадарци, ќе започне на ден 4 и 5. 06.2014година, а врз основа на доставен Заклучок на дозвола за извршување бр.21-24 од 22.05.2014година (објавени во дневниот весник - Нова Македонија на ден 22 мај 2014). Ќе се спроведе извршување на изградените лимени гаражи без решение за изведување од член 73 од Закон за градење, броја 49, изградени од 49мина непознати инвеститори на КП10689КО Кавадарци, помеѓу колективните станбените згради и индивидуалните станбени објекти на Булевр „Моша Пијаде“, Булевар „Никола Минчев“ („Едвард Кардељ“), Булевар „Македонија“ и Булевар „Цветан Димов“

Ве известуваме да навреме ги отстраните сите предмети што можат да се оштетат, во спротивно записнички сите ќе се складираат во магацин обезбеден од Општина Кавадарци, за што ќе се наплаќа лежарина. За направената штета не носиме никаква одговорност.

Ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава ,и негативните последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.

Овластен градежен инспектор
диа Лидија Чулева Костовска

До: непознат инвеститор
Објект бр.
ИПбр.21-25

ЈАВНА ОБЈАВА

Согласно член 142 од закон за градење („Сл.Весник на РМ“бр.130/09...42/14), постапката за извршување на Решението бр.21-25 од 12.05.2014година донесено од овластениот градежен инспектор при Општина Кавадарци, ќе започне на ден 4 и 5. 06.2014година, а врз основа на доставен Заклучок на дозвола за извршување бр.21-25 од 22.05.2014година (објавени во дневниот весник - Нова Македонија на ден 22 мај 2014). Ќе се спроведе извршување на градбите- лимени гаражи без решение за изведување од член 73 од Закон за градење, броја 2, изградени од 2 непознати инвеститори на КП10690КО Кавадарци, помеѓу колективните станбените згради и индивидуалните станбени објекти на Булевр „Моша Пијаде“, Булевар „Никола Минчев“ („Едвард Кардељ“), Булевар „Македонија“ и Булевар „Цветан Димов“.

Ве известуваме да навреме ги отстраните сите предмети што можат да се оштетат, во спротивно записнички сите ќе се складираат во магацин обезбеден од Општина Кавадарци, за што ќе се наплаќа лежарина. За направената штета не носиме никаква одговорност.

Ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава ,и негативните последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.

Овластен градежен инспектор
диа Лидија Чулева Костовска

